



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 13 ноември 1962
Скопје
Број 36 Год. XVIII

Претплата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—090.

169.

На основа член 21 став 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 ноември 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 8 ноември 1962 година донесе

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНИ, ОДЛУКИ И УРЕДБИ СО ЗАКОН- СКА СИЛА

I Во Резолуцијата за утврдување престанокот на важноста на закони, одлуки и уредби со законска сила („Службен весник на НРМ“ бр. 9/59) по точка 10 под I се додаваат три нови точки 10а, 10б и 10в кои гласат:

„10а) Закон за основање на Републичка индустриска комора („Службен весник на НРМ“ бр. 41/60);

„10б) Одлука за основање на Трговска комора на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 11/54);

„10в) Одлука за основање на Селскостопанска комора на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 34/54).“

II По точка 11 под I се додава нова точка 11а која гласи:

„11а) Одлука за основање на Угостителска комора на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 32/56).“

III По точка 20 под I се додава нова точка 20а која гласи:

„20а) Сите прописи во врска со потврдување статутите на републичките комори и со одредување составот на нивните органи на управување.“

IV Оваа резолуција влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 151
8 ноември 1962 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Љупчо Арсов, с. р.
Претседател
на Соборот на произво-
дителите,
Борко Темелковски, с. р.
Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

170.

На основа член 75 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59) и точка 1 став 2 од Одлуката за зголемување на средствата за личните расходи на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/62), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ РАСХОДИ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

1. Зголемувањето на личните расходи кај републичките државни органи и самостојните установи што примаат дотација, во рамките на предвидениот износ според точка 1 став 1 од Одлуката за зголемување на средствата за лични расходи на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/62) се обезбедуваат по односните претсметки на органите по републичкиот буџет за 1962 година, односно по финансиските планови на самостојните установи.

Доколку одобрените износи по претсметките односно финансиските планови на самостојните установи се недостаточни да го покријат зголемувањето, пречекорувањето ќе се покрие со зголемување на одобрените износи наменети за лични расходи на товар одобрените износи од 22 Раздел — Обврски по буџетот и буџетска резерва — Партија 10—170 од Републичкиот буџет за 1962 година.

2. Се овластува Секретаријатот за републички буџет и општа управа да се грижи за спроведувањето на оваа одлука и да издава упатства за нејзината примена.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1962 година.

Бр. 09-3200/1
16 октомври 1962 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ
Секретар,
Филип Брајковски, с. р.
Претседател,
Александар Грличков, с. р.

171.

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Републичкиот општествен план за 1962 година, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Во точката 2 од Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за земјоделство („Службен весник на НРМ“ бр. 15/62) по став 1 се додаваат три нови става кои гласат:

„По исклучок од претходниот став, Стопанската банка на Народна Република Македонија непосредно ќе дава кредити и за изградување на објекти за наводнување на површини под шеќерна репка, крмни култури, овошни насади или лозја во општествена сопственост.

Кредитите од претходниот став ќе се даваат по пат на непосредна спогодба.

Стопанската банка на Народна Република Македонија ќе ги утврди условите за одобрување на овие кредити“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3227/1

16 октомври 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с.р. Александар Грличков, с.р.

172.

На основа став 2 забелешката 4 — кон Тарифен број 138 од Делот II — Данок на промет на производи — Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/62, 29/62 и 31/62), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КОЛИЧИНЕ НА ВИНО И РАКИЈА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПОТРОШАТ ВО ДОМАКИНСТВОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ ЗА ПРОИЗВОДНАТА 1961/1962 ГОДИНА

I

Одлуката за количините на вино и ракија што можат да се потрошат во домаќинството на производителот без плаќање данок на промет за производната 1961/1962 година („Службен весник на НРМ“, број 40/61) ќе се применува и во производната 1962/1963 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува во производната 1962/1963 год.

Бр. 09-2061/1

16 октомври 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с.р. Александар Грличков, с.р.

173.

На основа член 29 став 2 од Законот за специјалните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/61), Советот за просвета на НР Македонија во согласност со Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ и Советот за народно здравје на НРМ донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА БРОЈОТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИНЦИТЕ ВО ПАРАЛЕЛКИТЕ ОДНОСНО ГРУПИТЕ НА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Паралелките односно групите на деца и младинци што се воспитуваат и образуваат во специјалните училишта можат да го имаат следниот број ученици:

1. Во училишта за слепи

Некомбинирана паралелка	—	8—12 ученици
Комбинирана паралелка	—	7—10 "
Воспитна група (две паралелки)	—	10—24 "
Група за стручно и работно оспособување	— — — —	4—7 "

2. Во училишта и паралелки за слабовидни

Некомбинирана паралелка од лесни и средни слабовидни деца	15—25	"
Комбинирана паралелка од по-сни и средни слабовидни деца	12—20	"
Некомбинирана паралелка од потешки слабовидни деца	10—15	"
Комбинирана паралелка од потешки слабовидни деца	8—12	"

3. Во училишта за глуви

Некомбинирана паралелка	—	8—12	"
Комбинирана паралелка	—	6—10	"
Воспитна група (две наставни паралелки)	— — — —	16—24	"
Група за стручно и работно оспособување	— — — —	5—8	"

4. Во училишта за наглуви деца

Некомбинирана наставна паралелка	— — — — —	12—20	"
Комбинирана наставна паралелка	— — — — —	10—15	"
Воспитна група (две наставни паралелки)	— — — —	20—30	"
Група за стручно и работно оспособување	— — — —	5—8	"

5. Во училишта и паралелки за психички заостанати деца — лесни и средни дебелки

Некомбинирана паралелка	—	10—18	"
Комбинирана паралелка	—	8—12	"

6. Во заводи за тешки дебелки и лесни имбецили

Наставна паралелка	— — —	6—10	"
Воспитна група (две наставни паралелки)	— — — —	12—20	"
Група за работно оспособување	— — —	3—6	"

7. Во училишта за инвалидни деца

Некомбинирана паралелка — 10—18 "
 Комбинирана паралелка — — 8—12 "

8 Во училишта и одделенија за логонати деца

Група за алаличари — — 8—12 "
 Група за афазичари — — 6—10 "

Член 2

Определувањето бројот на децата и младините во паралелките односно групите во специјалните училишта во рамките на границите утврдени со претходниот член на овој правилник, за секоја учебна година по предлог на наставничкиот совет на училиштето, го врши училишниот одбор.

Член 3

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 01-2469/1

Претседател

11 јули 1962 година на Советот за просвета на НРМ,
 Скопје

Трпе Јаковлевски, с. р.

Согласни:

Претседател

на Советот за социјална
 политика и комунални прашања
 на НРМ,

Трајче Грујовски, с. р.

Претседател

на Советот за народно здравје на НРМ,
 Васил Ѓургов, с. р.

Одласен деа

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1804 од 2 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стојанов Славко, роден на 1 октомври 1931 година во село Лезово, Штипска околија, од татко Мите и мајка Мара, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Серафимов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (309)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15564/1 од 3 септември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Дончевски Костадин, роден на ден 5 јануари 1940 година во село Чифлицик, од татко Дончевски Стојан и мајка Велика, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Динчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (310)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1820/4 од 25 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Саздов Љубомир, роден на ден 17 април 1928 година во село Стануловци, Штипска околија, од татко Божин и мајка Пандурка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Димов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (311)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-1820/4 од 25 август

1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Саздова Ванка, родена на 20 април 1930 година во село Богословец, Штипска околија, од татко Трајан и мајка Божана, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Димсва**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (312)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 15772 од 10 септември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Ивановска Марица, родена на ден 8 октомври 1930 година во град Скопје, од татко Грегориис и мајка Миља, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Нада**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (313)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 18165 од 17 октомври 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Атанасов Лазар, роден на ден 9 август 1934 година во село Драчовица, Титоввелешка околија, од татко Славко и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Доневски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (314)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15774 од 8 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Цуцковска Катерина, родена на 22 декември 1934 година во Крива Паланка, од татко Љубен и мајка Марика, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Петровска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (315)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15775 од 8 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Цуцковски Михајло, роден на ден 24 септември 1921 година во гр. Скопје од татко Цветан и мајка Невенка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Петровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (316)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15275 од 25 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Костевски Владимир, роден на 5 февруари 1933 година во село Мешеишта, Охридска околија, од татко Костески Лазар и мајка Бисера, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Владо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (317)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12290/1-1962 година, ја одобри промената на роденото име на Камчева Стојанка, родена на 19 октомври 1947 година во Валандово, Титоввелешка околија, од мајка Камчева Шекерина, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Мара**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (318)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12190/1 од 11 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Шишков Митко, роден на 24 јануари 1961 година во гр. Вуковар, Винковци, од мајка Мирјана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Васко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (319)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Во регистарот на установите со самостојно финансирање при Народниот одбор на општината Дихово на стр. 2, ред. бр. 3, е запишана установата под назив: **Здравствена станица**, со седиште во с. Дихово, Битолско. Предмет на работењето на здравствената станица е: давање превентивна и куративна заштита на населението од подрачјето на општината.

Здравствената станица е основана од Народниот одбор на општината Дихово, со решението бр. 01-291/1 од 15-II-1962 година.

Орган надлежен за работите и задачите на здравствената станица е Народниот одбор на општината Дихово — Реферат по народно здравје и социјална заштита.

Здравствената станица ќе ја застапува и потпишува д-р Бошев Кирил.

Бр. 01-291/1 од Народниот одбор на општината Дихово (1421)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Долнени бр. 2806/1 од 24-X-1962 година е запишана во регистарот на здравствените установи на страна 1, реден бр. 1, свеска I, установата под назив: **Здравствена станица**, со седиште во село Долнени, Битолско. Предмет на работењето на здравствената станица е: лекување на болни, сузбивање и спречување на заразни болести.

Здравствената станица е основана од Народниот одбор на општината Долнени.

Орган надлежен за работите и задачите на здравствената станица е Советот за народно здравје и социјална заштита на Народниот одбор на општината Долнени.

Со здравствената станица управува здравниот совет и управниот одбор, а ќе ја потпишува управникот Богданчески Кирил и Кусибојоски Коле.

Од Народниот одбор на општината Долнени. (1426)

Врз основа на решението бр. 05-455/1 од 23-X-1962 година од Одделението за општа управа на НО на општината Струга, е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање, рег. бр. 21, страна 44 и 45 од 23-X-1962 година, установата под назив: **Станбена заедница „Ново поколение“**, со седиште во Струга.

Делокруг и задачи на установата се: да ги организира и унапредува комуналните, стопанските, социјалните, здравствените, воспитните и други дејности и служби што непосредно и служат на

фамилијата и домаќинството, на работниот човек, како и организирање разни занаетчиски сервиси за вршење на кондурациски, молерски, шнајдерски и други услуги.

Станбената заедница „Ново поколение“ во гр. Струга е основана со одлуката на НО на општината Струга бр. 01-15391 од 25-XII-1959 год.

Орган надлежен за работите, задачите и управувањето со установата е НО на општината Струга преку неговиот совет за станбени прашања, Советот на станбената заедница и Извршниот одбор на Советот на станбената заедница, како колективни тела, и претседателот на истата Киро Милески.

Р. бр. 05-9455/1-62 од Одделението за општа управа на НО на општината Струга. (1457)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на страна 85, ред. бр. 5 е запишано следното: Врз основа на решението на Народниот одбор на Штипска околија бр. 01-5481/1 од 26-VII-1960, Општиот деловен сојуз од Верово е ставен во редовна ликвидација.

За членови на ликвидационата комисија се назначени: Киро Кацарски, претседател, Ефтим Милчевски и Јордан Цикарски.

Сојузот во ликвидација ќе го потпишуваат Ефтим Милчевски и Јордан Цикарски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 96/62. (900)

Домот за деца на паднати борци „Славчо Стојменски“ во Делчево, со решението на Народниот одбор на општината Делчево бр. 04-4095 од 28-VIII-1962 год., е ставен во редовна ликвидација на 1-IX-1962 год. За ликвидатор е определен службеникот Методи А. Арсов од Делчево.

Се повикуваат поверителите и должниците на домот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ги пријават своите побарувања и обврски на ликвидатурата преку домот, т.е. на адреса: Дом за деца на паднати борци „Славчо Стојменски“ — во ликвидација, Делчево. По овој рок, никакви пријави во врска со тоа нема да се земаат во обзир, но ќе се смета за точна книговодствената состојба на сметководството на домот.

Од Ликвидационата комисија (1225)

Со решението на Народниот одбор на општината Делчево бр. 01-1954/62, Општата земјоделска задруга „Заедница“ во с. Бигла, Штипска околија, е ставена во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на задругата да ги исплатат своите долгови, односно да ги пријават своите потражувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на горниот рок, нема да се признаваат никакви побарувања, а долговите ќе се наплатат преку стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (1227)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека е заклучена постапката на присилна ликвидација над Земјоделската задруга „Иванчо Андоновски“ од с. Лавчани, Кичево.

По правосилноста на решението се наложува бришење од регистарот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Л. бр. 5/59. (1422)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Негорци. Предмет на работењето на продавницата е: промет со железарски и метални стоки, жита и мелнички преработки, животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор за бричење и мешани индустриски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/2 од 15-VI-1961 год.

Раководител на продавницата е Ристо М. Бу-ров.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 32/62.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Прдејци. Предмет на работењето на продавницата е: промет со железарски и метални стоки, жита и мелнички преработки, животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор за бричење и мешани индустриски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/3 од 15-VI-1961 год.

Раководител на продавницата е Киров Ташков Стојан.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 33/62. (147)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гев-

гелија — Продавница во село Смоквица. Предмет на работењето на продавницата е: промет со железарски и метални стоки, жита и мелнички преработки, животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор за бричење и мешани индустриски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/1 од 15-VI-1961 год.

Раководител на продавницата е Митров Апостолов Мито.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 34/62. (148)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Моин. Предмет на работењето на продавницата е: промет со железарски и метални стоки, жита и мелнички преработки, животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор за бричење и мешани индустриски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/1 од 15-VI-1961 год.

Раководител на продавницата е Делев Димитар Бранко.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 35/62. (149)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница во Гевгелија (самопослуживање), ул. „Маршал Тито“ бр. 4. Предмет на работењето на продавницата е: промет со животни прехрани, производи од гума, каучук и пластични маси, стакло, порцелан и керамички стоки, железарски и метални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци, парфимериски и козметички стоки, галантериски и базарски стоки и играчки, саати и изработки од драгоцени метали.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/4 од 15. VI. 1961 година.

Раководител на продавницата е Петко Ј. Петков.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 36/62. (150)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 138. Предмет на работењето на продавницата е: промет со намештај, музички инструменти, радиоапарати и прибор, електрични материјали, електрични шпорети, ладилници и правосмукалки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/6 од 15-VI-1961 год.

Раководител на продавницата е Јован А. Горѓиев.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 37/62. (151)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница самоизбор во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 136. Предмет на работењето на продавницата е: промет со текстил, куси и плетени стоки и конфекција, парфимериски и козметички стоки, галантерија, базарски стоки и играчки, саати и изработки од драгоцени метали.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо „Солун“ — Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/7 од 15-VI-1961 год.

Раководител на продавницата е Миле Р. Манасиев.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 26/62. (152)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 411, страна 363, свеска II е, запишан под фирма: Осигурителен завод — Кавадарци. Предмет на работењето на заводот е: 1) задолжителни осигурувања определени со сојузен закон; 2) доброволни осигурувања определени со заклучокот на Југословенската заедница на осигурувањето; 3) доброволни осигурувања определени со заклучокот на Заедницата на осигурувањето; 4) доброволни осигурувања определени со заклучок на Заводот.

Заводот може да определи да ги спроведува сите видови доброволно осигурување за кои не е должен да се реосигурува (член 19 став 3), а дру-

гите видови на доброволно осигурување само ако претходно се спогодил со Заедницата на осигурувањето за условите на реосигурувањето (член 19 став 1). Заводот може да склучи догвор за доброволно осигурување на имот и на лица на подрачјето на друг завод за оние видови осигурување што овој завод не ги спроведува. Заводот организира и спроведува, согласно со постојните прописи, мерки за спречување на настапувањето на опасностите од кои е извршено осигурување на имотот или лицата (превентивни мерки), спроведува мерки за намалување на штета на осигурениот имот ако настани опасност (репресивни мерки) и го финансира и кредитира спроведувањето на тие мерки.

Заводот е основан од Народниот одбор на општината Кавадарци, со одлука бр. 01-9933 од 22-XI-1961 година.

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Владо Паракесов, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 57/62. (164)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 730, страна 179, свеска III, е запишана под фирма: Завод за економска пропаганда и публицитет „Озеха“ од Загреб — Филијала во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 17. Предмет на работењето на филијалата е: склучување на договори од областа на економската пропаганда и публицитет со право на реализација до испораки.

Филијалата е основана од Работничкиот совет на Заводот за економска пропаганда и публицитет „Озеха“ од Загреб, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-16568/1 од 10-XI-1961 година.

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Коста Делев, раководител.

Претставништвото во Скопје се брине од рег. бр. 12, страна 39, свеска I, бидејќи станува филијала.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 86/62. (166)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 531, свеска II, е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 25. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-15444/2 од 6-X-1961 година.

Раководител на продавницата е Јаневски Вељо.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 72/62. (167)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 931, свеска II, е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Продавница бр. 2 во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04—15444/3 од 6-X-1961 година.

Раководител на продавницата е Стефановски Ристо.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 73/62. (168)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 931, свеска II, е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Продавница бр. 3 во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 31а. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04—15444/4 од 6-X-1961 година.

Раководител на продавницата е Мирчевски Александар.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 74/52. (169)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 931, свеска II, е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Продавница бр. 4 во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 13. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04—15444/5 од 6-X-1961 година.

Раководител на продавницата е Петровска Пенка.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 75/62. (170)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 931, свеска II, е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Продавница бр. 5 во Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 5. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04—15444/9 од 6-X-1961 година.

Раководител на продавницата е Јосковски Димо.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 76/62. (171)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 931, свеска II, е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Продавница бр. 6 во Скопје, ул. „13 ноември“ бр. 16. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04—15444/7 од 6-X-1961 година.

Раководител на продавницата е Стојковски Трпко.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 77/62. (172)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 931, свеска II, е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Продавница бр. 7 во Скопје, ул. „Димитар Влахов“ бр. 7. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04—15444/6 од 6-X-1961 година.

Раководител на продавницата е Дренковска Морфа.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 78/62. (173)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 667, страна 931, свеска II, е запишана под фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила“ од Скопје — Продавница бр. 8 во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 8. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на слаткарски производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Слаткарското претпријатие „Ванила“ од Скопје,

а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 15444/8 од 6-X-1961 година.

Раководител на продавницата е Алексик Васил.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 79/62. (174)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 345, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Пирибег“ од село Беловиште, Тетовска околија — Продавница на мало во село Вратница. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални мешани стоки и деликатесни производи, како и алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Пирибег“ од село Беловиште, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03—4563/1 од 14-VI-1960 година.

Раководител на продавницата е Михајловски Блаже.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 61/62. (183)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 345, свеска I, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Пирибег“ од село Беловиште, Тетовска околија — Угостителски дуќан — бифе во село Беловиште. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење угостителски услуги.

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга „Пирибег“ од село Беловиште, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03—4563/1 од 1-VII-1960 година.

Раководител на дуќанот е Блажевски Јордан.

Дуќанот ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 62/62. (184)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 406, страна 323, е запишан под фирма: Претпријатие за поправка на земјоделски машини, земјоделски услуги, промет со резервни делови и снабдување на земјоделието со механизација „Машиноремонт“ од Кавадарци — Погон механичка работилница во Кавадарци. Предмет на работењето на погонот е: врши оправка на сите видови земјоделски машини, орадија на моторни и превозни средства и транспортни средства.

Погонот е основан од Работничкиот совет на претпријатието „Машиноремонт“ од Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03—10619 од 20-I-1962 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Милков Нако, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 98/62. (197)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 272, страна 985, свеска I, е запишана под фирма: Шумски комбинат „Јавор“ од Гостивар — Погон за узгој, заштита и експлоатација на шуми — Гостивар. Предмет на работењето на погонот е: спроведување шумско-гоидбени работи со високо-стеблените и нискостеблените шуми; спроведување мелиорација и конверзија на деградирани ниски шуми, шикари и шибљаци; врши продажба на главни и споредни шумски производи во примарна состојба, се грижи за узгој, нега и чување на дивечот и врши надзор над извршување на ловот; врши изградување, обнова и одржување на сопствените средства и постројки, како и други шумско-стопански објекти (градежни); врши експлоатација на главни и споредни шумски производи за снабдување на селското население за широка потрошувачка; изведува шумско-културни работи на други стопански организации, се бави со земјоделско производство и тоа: гоење на добиток, производство на компир, овоштарство, пчеларство и друго; производство на дрвен јаглен и вар, како и вадење и продажба на камен и песок; врши проектирање на згради и гради патишта за свои потреби; изработува шумско уредувачки елаборати.

Погонот е основан согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04—429 од 6-II-1962 година.

Раководител на погонот е Радич Поповски.

Погонот ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 272/62. (194)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 406, страна 323, свеска II, е запишан под фирма: Претпријатие за поправка на земјоделски машини, земјоделски услуги, промет со резервни делови и снабдување на земјоделието со механизација „Машиноремонт“ од Кавадарци — Погон сервис за снабдување на земјоделието — Кавадарци. Предмет на работењето на погонот е: снабдување на земјоделието со земјоделски машини, орадија, алат и резервни делови.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Претпријатието „Машиноремонт“ од Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03—10690 од 20-I-1962 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Петровски Воислав, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 101/62. (198)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 732, страна 191, свеска III, е запишано под фирма: Заводи РР — Ниш — Претставништво во Скопје, кеј „13 ноември“ бр. 67. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори во име и за сметка на Заводите РР во Ниш, работи по реклама и работи по пропаганда.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Заводите РР — Ниш, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04—6297/61 од 19-I-1962 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Михајловски Агњанов Александар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 91/62. (210)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 731, страна 185, свеска III, е запишана под фирма: Тутунов комбинат — Прилеп — Продавница за цигари на мало во Скопје, ул. „Димитар Влахов“ бр. 1. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на цигари на мало од сопствено производство.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Тутуновиот комбинат од Прилеп, а согласно со Решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 12246 од 10-I-1962 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Стефановски Рампо, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 85/62. (211)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 204, страна 541, свеска I, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со кожни и гумени производи на големо „Ангрокожа и гума“ од Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Мичуринова“ бр. 6. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на кожа, кожен прибор, галантерија, седларска и ременска стока, производи од гума, каучук и пластични маси.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со кожни и гумени производи на големо „Ангрокожа и гума“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 818 од 31-I-1962 година.

Раководител на продавницата е Трпковски Илија Киро.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 127/62. (247)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 734, страна 209, свеска III, е запишана под фирма: Заедница на претпријатијата за патишта

— Скопје. Предмет на работењето на заедницата е: 1) врши студии со цел за унапредување на јавните патишта; 2) им дава препораки на претпријатијата за патишта со цел за унапредување на јавните патишта и работи на усогласување на нивната работа во врска со одржувањето, реконструкцијата, изградбата и опремувањето на јавните патишта и на спроведувањето на насоките од општествените планови во областа на јавните патишта; 3) им предлага на државните органи донесување на прописи и преземање на мерки за унапредување на јавните патишта; 4) врши и други работи што ѝ се ставени во задача со прописи и со правила на заедницата. Заедницата може да врши работи од заеднички интерес за претпријатијата здружени во заедницата, а особено: 1) да основа претпријатија и дуќани што со својата механизација и други средства ќе им вршат услуги на здружените претпријатија за патишта при работите за одржување, реконструкција и изградба на патишта, да основа бира за проектирање, да организира работи за планирање, статистика, економска анализа и др.; 2) да организира семинари и курсеви и да основа училишта за стручно образование на кадрите; 3) да ги проучува прашањата за унапредување на организацијата и продуктивноста на трудот, за стимулиративно наградување на работниците, за унапредување на самоуправувањето во претпријатијата за патишта, за подобро користење на капацитетите и др.

Заедницата е основана од Извршниот совет на НРМ — Скопје, со одлука бр. 09—2952/1 од 26-XII-1961 година.

Заедницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Томе Малевски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 136/62. (248)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 296, страна 1177, свеска I, е запишана под фирма: Конфекционо претпријатие „Иднина“ од Битола — Продавница број 10 во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 9. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сопствени производи од детска, машка и женска конфекција, сите видови кожна и крзнарска конфекција, како и 20% куса и плетена стока од други производители поради асортиманот на стоката.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Конфекционото претпријатие „Иднина“ — Битола, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04—14441/1 од 30-XII-1961 година.

Раководител на продавницата е Јовановски Ангеле.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 110/62. (225)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 347, страна 919, свеска I, е запишана под фирма: Угостителско претпријатие „Љуботен“ од Скопје — Киоск бр. 5 во Скопје (Кумановска трошарина). Предмет на работењето на киоскот е: вршење на угостителски услуги — продажба на мало прехранбени артикли, скара од сите видови, кренвишли и безалкохолни пијалоци.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Љуботен“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје, бр. 03/1—16248/1961 од 9-II-1962 година.

Раководител на киоскот е Васил Ташевски.

Киоскот ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 152/62. (275)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 23-I-1962 год., страна 28, реден број 3, е запишана под фирма: Продавница за продажба на месо и месни производи, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со месо и месни производи.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Галеб“ од с. Тркање, Кочани, чие основање е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03—5823/1 од 9-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 182/61. (297)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-II-1962 година, страна 298, реден бр. 1, е запишан под фирма: Осигурителен завод, со седиште во Радовиш.

Заводот ќе ги обавува следните дејности:

а) задолжителни осигурувања определени со сојузен закон;

б) доброволни осигурувања определени со заклучокот на Југословенската заедница на осигурувањето;

в) доброволни осигурувања определени со заклучокот на Заедницата на осигурувањето;

г) доброволни осигурувања определени со заклучокот на заводот.

Овластени лица за потпишување на заводот се: Атанас Витан, директор, Сулев Ристов Ванчо, книговодител, и Димитров Крумов Мирко, референт по посеви.

Заводот е запишан во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 01—5801 од 2-II-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи бр. 23/62. (306)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-II-1962 година, страна 274, реден бр. 6, е запишана

под фирма: Продавница, со седиште во Струмица на Трговското претпријатие на големо за промет со индустриски стоки „Задругар“ од Струмица. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со животни намирници и предмети за куќни потреби.

Основањето на продавницата е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03—6315/1 од 10-I-1962 година.

Раководител на продавницата е Алекса Попов, кој не е овластен да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 11/62. (307)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-I-1962 година, страна 297, реден бр. 11, е запишан под фирма: Радио-електро центар при Радио клубот — Струмица, со седиште во Струмица. Радио-електро центарот ќе ги обавува следните дејности: 1. поправка на радио-апарати и други електрични уреди; 2. продажба на радио-апарати.

Радио-електро центарот е запишан во регистарот врз основа на решението на управниот одбор на Радио клубот при Народна техника — Струмица бр. 56 од 28-XII-1961 година и решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-6966/1 од 26-XII-1961 година.

Раководител на Радио-електро центарот е Глигор Донев Цветинов, кој е овластен да го потпишува истиот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 13/26. (308)

Окружниот стопански суд од Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-II-1962 година, страна 200, реден бр. 1, е запишан под фирма: Осигурителен завод, со седиште во Штип. Заводот ќе ги врши следните дејности:

1. задолжително осигурување определено со сојузен закон;

2. доброволно осигурување определено со заклучокот на Југословенската заедница на осигурувањето;

3. доброволно осигурување определено со заклучокот на заедницата на осигурувањето;

4. доброволно осигурување определено со заклучокот на заводот.

Овластени лица за потпишување на заводот се следните: Драги Недељковиќ, директор, Сотир Михајлов, книговодител, и Васил Митковски, референт по посеви.

Заводот е основан од Народниот одбор на општината Штип бр. 01-9085/1 од 31-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 22/62. (314)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 387, страна 1045, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало „Рекорд“ од Скопје — Продавница бр. 6 во Скопје, ул. „Гуро Салај“ бр. 7. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мапка, женска и детска конфекција,

галантерија, трикотажа, текстил, базарски стоки, теписи, декор платна, чадори, шапки и друга текстилна стока.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на мало „Рекорд“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 5565/1 од 18-IV-1961 година.

Раководител на продавницата е Александар Јелиќ.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 340/61. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 1069, свеска П, е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Скопско Поле“ од село Петровец — Деловна единица за малопродажба во село Петровец (со самостојна пресметка и жиро сметка при банката). Предмет на работењето на деловната единица е: продажба на производите што ги произведува Комбинатот и тоа: млеко и млечни производи, поделелски производи, лозаро-овоштарски производи, месо и преработки од месо, живина и јајца, продажба на ракија и вино, купување и продажба на деликатесни производи, бело печиво и др. прехранбени производи и угостителски услуги.

Деловната единица е основана од Работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Скопско Поле“ од село Петровец, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Петровец бр. 05-120/1 од 6-II-1962 година.

Деловната единица ќе ја испишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Ристески Најдо, в.д. управник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 177/62. (324)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 94, страна 271 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Ѓорче Петров бр. 01-5582/1 од 15-XII-1961 година фирмата на Слаткарското млекарско претпријатие „Снежана“ од Ѓорче Петров во иднина се менува и ќе гласи: Угостителско слаткарско претпријатие „Снежана“ — Ѓорче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 787/61. (5)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 23, страна 55 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Нов живот“ од село Мрзенци, Гевгелија, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-4480/1 од 12-IX-1961 година е припоена кон Земјоделската задруга „Слога“ од Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 624/61. (8)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, страна 217 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-4480/1 од 12-IX-1961 година кон Земјоделската задруга „Слога“ од Гевгелија е припоена Земјоделската задруга „Нов живот“ од село Мрзенци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 782/61. (9)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 44, страна 173 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Прогрес“ од село Влае, донесена на 31-V-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Ѓорче Петров е извршена следната измена и дополние на Правилата на задругата:

Член 1

Член 1 се менува и гласи:

„Името на задругата ќе биде: Земјоделска задруга „Прогрес“, село Влае, со седиште во Ѓорче Петров, околија Скопска.“

Член 2

Член на земјоделската задруга може да биде секој полнолетен земјоделски производител и тоа:

1. што ќе ги прифати правилата на задругата,
2. што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум на економско делување и соработка со задругата и
3. што ќе уплати определена уписнина.

Член 3

Членот 3 се менува и гласи:

„Ако минимумот на задолжителната економска соработка изнесува во вредност од 20.000 динари а тие односи би биле во следните соработки:

1. соработка со задругата во земјоделското производство;
2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на определена површина, во определени количини или вредност и на испораката на тие производи;
3. продажба на земјоделски производи на задругата во определена количина или во определени вредности;
4. купување на репродукциони материјали од задругата или прифаќање на земјоделски услуги од задругата;
5. вложување паричен износ во задругата на штедење во определен износ;
6. да учествува по потреба во работата на задругата за изведување на некои сезонски земјоделски работи.

Задружниот совет на задругата е должен да справува за препораките на соработките на задругата и да донесува одлуки во врска со нив.“

Член 8

Членот 26 се менува и гласи:

„Задружниот совет се состои од 21 член и тоа 60% од работниците на колективот, а 40% од редот на задругарите.“

Членовите на задружниот совет на задругата од редот на задругарите ги бираат членовите на задругата. Членовите на задружниот совет од редот на работниците и службениците ги бира работниот колектив — синдикалната организација.“

Член 9

Членот 37 став 2 се брише.

Член 10

Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците како и насоките на собранието на задругата и задружниот совет.

Задружниот совет:

1. донесува измени на правилата на задругата;
2. донесува перспективен план за стопанскиот развој на задругата и ги утврдува, по предлог на погонот, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон;
3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршување на планот и програмата;
4. донесува завршна сметка на задругата;
5. му поднесува на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, за акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините самостојни погони;
6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластување на управниот одбор и на управникот на задругата за задолжување на задругата до која височина ќе се задолжува задругата;
7. донесува правилник за распределба на личниот доход и правилник за распределба на вкупниот приход на работниците на задругата;
8. избира и ги сменува членовите на управниот одбор на задругата, како и претставниците на задружните сојузи и за другите организации во кои е зачленета задругата;
9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и раководителите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;
10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;
11. одлучува за стапување во членство на задружниот сојуз и други организации;
12. решава за предлозите и за наодите на ревизионите инспекциони органи за работата на задругата;
13. решава за формирање на секции жени задругарки и секции млади задругарки;
14. ги утврдува начелата на задругата за работата на задругата со задругарите по отворена сметка, како и за висината на давање ристорно на задругарите;
15. решава за присојдинување, делба, проширување или престанок на погон или други самостојни дејности во задругата;
16. ја одобрува периодичната пресметка за вкупниот приход и донесува заклучоци за привремената распределба;

17. донесува решение за продажба, купување, изработка, градење, земање под закуп и расходување на основните средства, како и отпишување на застарените побарувања доколку ова право со поделни прописи не е пренесено на управниот одбор на задругата;

18. решава за доделување на стипендии, службенички додатоци и за давање разни помощи;

19. решава за расходување и др. расходи во врска со рекламирање на задругата;

20. решава за предлозите на членовите на задругата како и за предлозите на одделните комисији;

21. решава за писмените и јавните пофалби и награди за одделни членови и задругари за вонредни заслуги и залагања на секторот за унапредување во производството, организацијата на задругата, зголемување на продуктивноста на трудот и сл.

Задружниот совет за проучување на извесни работи, за нивното правилно решавање, формира комисија во чиј состав влегуваат членови на задружниот совет, работници и службеници на задругата. Овие членови за извршените работи составуваат записник и го поднесуваат на задружниот совет за решавање.

Решава и за други прашања во врска со задругата на задругата.

Перспективен план за стопанскиот развој, годишниот стопански план и акционата програма на задругата и на нејзините самостојни погони мораат пред донесувањето да им се стават на увид на членовите на задругата и на работниците на задругата и на нејзините самостојни погони.

Задружниот совет може со одлука овие компетенции да ги пренесе на управниот одбор како и на управникот.

Член 11

Во членот 40 став 1 се брише бројката 9 и стои 7.

Во истиот член ставот 3 се менува и гласи:

„Задружниот совет бира членови во управниот одбор обавезно од редот на задругарите 40%, а 60% од редот на службениците и работниците на задругата“.

Член 12

Во членот 42 ставот 3 се менува и гласи:

„Членовите на управниот одбор на задругата имаат право на надоместок за загубеното време за присуството на седниците на управниот одбор и други, доколку членовите на управниот одбор работниците и службениците на задругата не склучиле договор со наградување по единица на производ и се плаќаат со месечна плата немаат право на надокнада за загубено работно време“.

Член 13

Во членот 45 точката 8 се брише.

Точката 20 од истиот член се менува и гласи:

„Спрема барањата на распишаниот конкурс и барањата на комисијата за засновување и откажување на работниот однос да донесе решение“.

Член 14

Во членот 55 ставот 2 се брише.

Членовите 62, 63, 64, 65 и 66 се бришат.

Член 15

Членот 78 се менува и гласи:

„Задругата ги има следните фондови: 1. Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд за заедничка потрошувачка“.

Член 16

Во членот 81 став 1 се бришат зборовите „фонд за обртните средства“, а стои „Деловен фонд“.

Член 17

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување и се применува веднаш по нејзиното соопштување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 765/61. (6)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан „Мерино“ во Маврови Ханови на Трговското претпријатие „Маврово“ од Гостивар, Сретко Кировски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на дуќанот е назначен Дамјановски Луке, кој нема да биде потписник, сметано од 9-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 721/61. (15)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан „Водостан“ во Гостивар на Трговското претпријатие за промет со мешани стоки „Маврово“ од Гостивар, Војо Стефановски, е разрешен од должност.

За раководител на дуќанот е назначен Стево Кипровски, сметано од 9-XI-1961 година, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 722/61. (16)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан „Звезда“ во Гостивар на Трговското претпријатие „Маврово“ од Гостивар, Стаме Серафимовски, е разрешен од должност.

За раководител на дуќанот е назначен Беџет Сагири, сметано од 9-XI-1961 година, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 723/61. (17)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното:

Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан „Караорман“ во Гостивар на Трговското претпријатие за промет со мешани стоки „Маврово“ од Гостивар, Евге Стримчевски, е разрешен од должност.

За раководител на дуќанот е назначен Александар, Трпески, сметано од 9-XI-1961 година, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 724/61. (18)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 5, страна 13 е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Молеро-фарбарската задруга „Доско Молер“ од Куманово, Раде Трајко Варциски, со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 18360/1 од 4-XI-1961 год. е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на задругата е назначен со решението на Народниот одбор на општината Куманово под рег. бр. 19732/ од 28-XI-1961 год. Владимир Петковски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 19-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 771/61. (19)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 24, страна 79, свеска I, е запишано следното: На досегашниот потписник на Продавницата за чевли во Гостивар на Фабриката „Пролетер“ од Белград, Патрновиќ Војислав, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За раководител на продавницата е назначен Танески Атанас. Тој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 7-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 756/61. (10)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 82, страна 211, е запишано следното: Досегашниот директор на Угостителското претпријатие „Бисерка“ од Куманово, Борис Јанев Крстевски, со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 19007/1 од 4-XI-1961 година е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 19417/1 од 28-XI-1961 год. за директор на претпријатието е назначен Душан Трајков Христовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со шефот на сметководството Јеленко Филиповиќ, сметано од 16-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 768/61. (11)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан „Металец“ во Гостивар на Трговското претпријатие „Маврово“ од Гостивар, Ведри Тиро, е разрешен од должност.

За раководител на дуќанот е назначен Дуло Вехап, сметано од 9-XI-1961 година, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 690/61. (12)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан „Победа“ во Гостивар на Трговското претпријатие за промет со мешани стоки „Маврово“ од Гостивар, Јован Груески, е разрешен од должност.

За раководител на дуќанот е назначен Милчески Бранко, сметано од 9-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 718/61. (13)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 102, страна 387 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Кавадарско Поле“ од Кавадарци, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 01-8760 од 18-X-1961 година е припоена кон Земјоделската задруга „Кавадарски грозд“ — Кавадарци (порано Лозаро-овоштарска задруга „Кавадарски грозд“ — Кавадарци).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 704/61. (23)

КОНКУРСИ

Врз основа на чл. 178 од Законот за високото школство во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61),

СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА

распишува

КОНКУРС

за избор на наставници (професори или предавачи на виша школа) и за назначување на еден раководител по практична обука и тоа:

I

ЗА РЕДОВНИ НАСТАВНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

- за познавање на почвите;
- за агрохемија;
- за општо поледелство;
- за фитопатологија; и
- за организација на производството на индустриските култури.

II

ЗА РЕДОВНИ ИЛИ ХОНОРАРНИ НАСТАВНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

- за политичка економија;
- за индустриски култури I;
- за индустриски култури II;
- за основи на производството на житните и фуражни култури; и
- за наводнување на индустриските култури
- технички дел
- земјоделски дел.

III

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ ПО ПРАКТИЧНА ОБУКА:

- за раководител по практична обука.

IV

УСЛОВИ:

Спрема Законот за високото школство во Народна Република Македонија и Законот за јавните службеници.

V

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето му во „Службен весник на НРМ“.

До колку за некои работни места не се пријават воглавно кандидати или од пријавените кандидати не биде никој избран, конкурсот останува отворен до 31. V. 1963 година.

Еден кандидат може да конкурира за еден, два или повеќе предмети.

Стапувањето на должност по договор.

За кандидатите со место на живеење надвор од Струмица школата обезбедува станови.

За поблиски информации заинтересираните да се обратат до секретаријатот на школата.

Молбите уредно таксирани да се поднесуваат до Секретаријатот на Вишата земјоделска школа — Струмица. (1460)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА БЕРОВО

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места при Народниот одбор на општината Берово:

1. Шеф на Отсекот за општа управа и општествени служби;
2. Судија за прекршоци.

Услови:

1. Кандидатите од точка 1) треба да имаат завршено правни факултет или виша управна школа;

2. Кандидатите од точка 2) треба да имаат завршено средна школа со над 5 години практика.

Молбите со сите документи по чл. 31 од ЗЈС да се достават до Комисијата за службенички работи при НО на општината Берово.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (1459)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОПШТАТА БОЛНИЦА — ПРИЛЕП

распишува

К О Н К У Р С

за поставување на еден лекар-рентгенолог или
за поставување на еден лекар на специјализација
за рентгенолог

У С Л О В И:

За рентгенолог кандидатот треба да има положено специјалистички испит, а за поставување на лекар на специјализација за рентгенолог, кандидатот треба да го има положено стручниот испит.

Молбите се примаат во Управата на Болницата секој ден до 14 ч. со потребните документи.

Личен доход спрема Правилникот за распределба на личниот доход на здравствените и другите работници при Болницата.

Настап на работа по спогодба.

Конкурсот трае до пополнувањето на работното место.

За поблиски информации кандидатите нека се обратат усмено или писмено до управата на Болницата. (1425)

СОВЕТОТ НА ФОЛКЛОРНИОТ ИНСТИТУТ НА НРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во
Одделот за народна книжевност, обичаи и игри:

1. Еден асистент за народна книжевност
2. Еден асистент за народни обичаи и игри

У С Л О В И:

Кандидатите да имаат завршено филозофски факултет и тоа под 1. Историја на југословенската книжевност, под 2. Етнологија.

Молбите со кратка биографија и документи по чл. 31 од ЗЈС, се поднесуваат до Фолклорниот институт на НРМ — Скопје, најкасно во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (1437)

Советот за просвета на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место пом. директор
на Гимназијата „Јосип Брез Тито“ — Скопје

Услови: Кандидатите треба да имаат завршено филозофски или природно-математички факултет, положен стручен испит и најмалку 5 години стаж во настава.

Молбите прописно таксирани кандидатите треба да ги достават до Училишниот одбор на Гимназијата.

Кон молбата да се приложи:

- препис од дипломата за образование и стручниот испит;
- оценувачки листови за последните три учебни години;
- документ за движење во службата;
- согласност од училиштето — установата каде што е на работа.

Молбите што не ќе бидат комплетирани со бараните документи нема да бидат земени на разгледување.

Предимство на конкурсот ќе имаат оние кандидати што за последните три години имаат најдобри оценки и што се истакнале во својата општествено-политичка активност.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работното место. (1439)

Врз основа на чл. 33 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија на Околинскиот завод за социјално осигурување во Охрид

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

I. Во Околинскиот завод за социјално осигурување во Охрид:

1. Лекар-советник
2. Референт по регресна служба
3. Финансиски ревизор — инструктор
4. Референт — раководител на службата за здравств. осигурување на земјодел. производители.

У С Л О В И:

За работното место под точка 1 — кандидатот да има завршено медицински факултет со над 3 години практика.

За работното место под точка 2 — кандидатот да има завршено правен факултет или више образование. Со завршен правен факултет потребно е да има над 2 години практика и положен стручен испит, а со завршено више образование над 5 години практика и положен стручен испит.

За работното место под точка 3 — кандидатот да има завршено више образование со звање референт II врста и положен стручен испит или со завршено средно образование, звање сметководен референт или сметководител со над 3 години практика.

За работното место под точка 4 — кандидатот да има завршено више образование со звање референт II врста или средно образование со звање референт од III врста.

Молбите правилно таксирани со приложените потребни документи за заснивање службенички однос по чл. 31 од ЗЈС, да се достават најкасно 15 дена по објавувањето на конкурсот во „Сл. весник на НРМ“ на адреса ОЗСО — Конкурсна комисија — Охрид.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката на Заводот.

Конкурсот ќе биде во важност до пополнување на работните места. (1458)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1963 ГОД.

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1963 година изнесува 1.800 динари за еден примерок.

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ“ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје или со чековна уплатница што е приложена кон овој број.

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1962 година.

Претплатата за 1963 година може да се обнови до 31 декември о. г.

Бидејќи извесен број претплатници од 1962 год. уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1962 година.

Врз основа на член 33 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Началник на Одделението за општествени служби — — — — — 1
2. Се повторува конкурсот за работното место советник во Одделението за општествени служби — — — — — 1

УСЛОВИ:

За работното место под точка 1, кандидатот треба да има завршено висока, или виша школска спрема, со над 5 години практика на раководни места.

Под точка 2, кандидатот треба да има висока стручна спрема — филозофски факултет и звање советник.

Молбите со потребните документи согласно со чл. 31 од Законот за јавните службеници и потврди за работен стаж да се достават до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места — (1424)

СОДРЖИНА

Страна

169. Резолуција за дополнување на Резолуцијата за утврдување престанокот на важноста на закони, одлуки и уредби со законска сила — — — — — 469
170. Одлука за обезбедување на средства за лични расходи на јавните службеници во републичките органи — — — — — 469
171. Одлука за дополнување на Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за земјоделство — 470
172. Одлука за продолжување важењето на Одлуката за количините на вино и ракија што можат да се потрошат во домаќинството на производителот без плаќање на данок на промет за производната 1961/62 година — — — — — 470
173. Правилник за бројот на децата и младинците во паралелките односно групите на специјалните училишта — — — — — 470